



European
Commission

ЕРАЗМУС ПОВЕЛБАТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2027 ГОДИНА

Европската Комисија Дејности ја доделува ова повелба на:

International University EUROPA PRIMA Skopje

Институцијата се обврзува да:

- Потполно ги почитува принципите против дискриминација, транспарентност и инклузија одредени во Еразмус Програмата.
- Обезбедува еднаков и правичен пристап и можности на сегашните и идните учесници без разлика на нивното потекло, дава посебно внимание на инклузијата на тие што имаат помалку можности.
- Обезбедува целосно автоматско признавање на сите кредити (според Европскиот Систем за Трансфер и Акумулација на Кредити –ЕКТС) добиени за задоволителните резултати од учењето во текот на периодот на студирањето/стажирањето во странство, вклучувајќи и мешаната мобилност.
- Не се наплаќаат такси, во случај на кредитна мобилност, на дојдовните мобилни студенти за школување, упис, испитувања или пристап до лаборатории и библиотеки.
- Обезбедува квалитет на активностите за мобилност и проекти за собратување во текот на аплицирањето и фазите на имплементација.
- Ги спроведува приоритетите на Еразмус Програмата:
 - Со превземање на потребните чекори за спроведување на дигитален мобилен менаџмент во согласност со техничките стандарди на Иницијативата на Европската Студентска Картичка.
 - Со промовирање на еколошки пријателски практики во сите активности поврзани со Програмата.
 - Преку охрабрување за учество на индивидуалци со помалку можности во Програмата.
 - Преку промовирање на граѓанско ангажирање и охрабрување на студентите и кадарот за вклучување како активни граѓани пред, во текот и после нивното учество во мобилна активност или проект за соработка.

КОГА СЕ УЧЕСТВУВА ВО АКТИВНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ

Пред мобилност

- Обезбедете да има процедури за селекција за активности за мобилност кои се фер, транспарентни, кохерентни и документирани.
- Објавете и редовно ажурирајте го каталогот на курсот на вебстраницата пред периодите за мобилност, за да се биде транспарентно за сите учесници и овозможете на мобилните студенти да направат добро информирани избори во врска со курсевите кои ќе ги следат.
- Објавете и редовно ажурирајте ги информациите на системот за оценување кој се користи и табелите за дистрибуција на оценки за сите студиски програми. Обезбедете студентите да добиваат јасни и транспарентни информации за процедурите за признавање и конверзија на оценките.
- Мобилноста се врши со цел на учењето и предавањето во склоп на рамката на претходни договори помеѓу институциите кои ги одредуваат дадените улоги и одговорности на странките, како и нивната посветеност за заеднички критериуми за квалитет во селекција, подготовка, примање, поддршка и интеграција на учесниците на мобилност.
- Обезбедете сегашните учесници на мобилност да се добро подготвени за нивните активности во странство, вклучувајќи потребно ниво на владеење на јазикот и развој на нивните интеркултурни компетенции.
- Обезбедете студентската и кадровската мобилност да е базирана на договор за учење за студентите и договор за мобилност за кадарот, валидиран однапред помеѓу институциите или претпријатија кои праќаат и примаат и учесниците на мобилност.
- Обезбедете активна поддршка за дојдовните мобилни учесници преку процесот на наоѓање на сместување.
- Обезбедете помош поврзана со добивање визи, кога е потребно, за дојдовните и појдовните учесници.
- Обезбедете помош поврзана со добивање на осигурување, кога е потребно, за дојдовните и појдовните учесници.
- Осигурете се студентите да ги знаат нивните права и должности одредени во Европската Студентска Повелба.

Во текот на мобилноста

- Обезбедете еднаков академски третман и квалитетни услуги за дојдовни студентите.
- Промовирајте мерки за обезбедување на безбедност за појдовните и дојдовните мобилни учесници.
- Интегрирајте ги дојдовните мобилни студенти во пошироката студентска заедница и во секојдневниот живот на
- Обезбедете соодветно менторство и аранжмани за поддршка за мобилни учесници, вклучувајќи и за тие кои следаат мешана мобилност.
- Обезбедете соодветна јазична поддршка за дојдовните мобилни учесници.

институцијата. Охрабрувајте ги да делуваат како амбасадори на Еразмус Програмата и да го споделуваат нивното мобилно искуство.

После мобилност

- Обезбедете ги дојдовните мобилни студенти и нивните институции кои ги праќаат со уверенија за оценки кои содржуваат целосен, точен и навремен запис за нивните постигнувања на крајот на периодот на мобилност.
- Обезбедете сите ЕКТС кредити добиени за задоволителните резултати на учење во текот на периодот на студирање/стажирање во странство, вклучувајќи ја и мешаната мобилност, се целосно и автоматски признаени во согласност со договорот за учење и потврдени со уверение за оценки/сертификат за стажирање; да ги пренесуваат тие кредити без доцнење во записот на студентот, се пресметуваат во нивото на студентот без дополнителна работа или оценување на студентот и да се проследуваат во уверението на оценки на студентот и Додатокот на Диплома.
- Обезбедете инклузија на задоволителни завршени студии и/или мобилни активности за стажирање во крајниот запис на постигнувањата на студентот (Додатокот на Диплома).
- Обезбедете и поддржувајте ги мобилните учесници кога се враќаат да делуваат како амбасадори на Еразмус Програмата, да ги промовираат придобивките на мобилноста и активно да се ангажираат во градењето на алумни заедници.
- Обезбедете кадарот да добие признавање за нивните активности за предавање и обука превземени во текот на периодот на мобилност, базирано на договорот за мобилност во согласност со институционалната стратегија.

КОГА СЕ УЧЕСТВУВА ВО ЕВРОПСКИ И МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ЗА СОРАБОТКА

- Обезбедете активностите за соработка да придонесуваат за исполнување на институционалната стратегија.
- Промовирајте ги можностите понудени од страна на проектите за соработка и обезбедете релевантна поддршка на кадарот и студентите заинтересирани за учество во тие активности во текот на аплицирањето и фазата за имплементација.
- Обезбедете активностите за соработка да водат кон одржливи резултати и од нивното влијание да придобиваат сите партнери.
- Охрабрувајте активности за учење од врник и користете ги резултатите на начин кој ќе го максимизира нивното влијание врз индивидуалците, другите институции кои учествуваат и пошироката академска заедница.

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА И МОНИТОРИНГОТ

- Обезбедете долготрајна институционална стратегија и нивната важност за целите и приоритетите на Еразмус Програмата се опишани во Еразмус Изјавата за Политика.
- Осигурете се принципите на Повелбата да се добро комуницирани и се применуваат од страна на кадарот во сите нивоа на Институцијата.
- Користете ги [ЕСНЕ Упатствата](#) и [ЕСНЕ Само-оценувањето](#) за да обезбедите целосна имплементација на принципите на ова Повелба.
- Редовно промовирајте активности поддржани од страна на Еразмус Програмата, заедно со нивните резултати.
- Прикажете ја ова Повелба и дадената Еразмус Изјава за Политика видливо на вебстраницата на институцијата и на сите други релевантни канали.

Институцијата знае дека имплементацијата на Повелбата ќе биде мониторирана од страна на Еразмус+Национална Агенција и дека кришењето на овие принципи и обврски може да доведе до негово повлекување од страна на Европската Комисија./



Печат

Име и презиме на овластен потписник